

ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: **31.12.2016**

Вие поседувате **377,929343** сметководствени единици, односно вкупен износ од **57.000** (денари).

$$\frac{57.000}{(\text{Вкупен износ})} (\text{денари}) = \frac{377,929343}{(\text{Број на сметководствени единици})} * \frac{150,821843}{(\text{Вредност на сметководствената единица})} (\text{денари})$$

Претставува колку вкупно заштедени средства има членот на својата сметка на крајот на годината.
На пр. на 31.12.2016 година поседувате 57.000 денари.

Претставува број на сметководствени единици кои ги поседува секој член на својата сметка.
На пр. на 31.12.2016 година членот поседува 377,929343 единици.

Сметководствена единица претставува пропорционален дел во вкупните нето средства на пензискиот фонд.
На пр. на 31.12.2016 година вредноста на сметководствената единица на 31.12.2016 година е 150,821843 денари.

ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА Е НАМЕНЕТА ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)
www.mapas.mk тел. 02 3224 229
Контактирајте го Вашето пензиско друштво (контакт информации)

Уплати/исплати во 2016 година

Датум на уплата / исплата	Опис	Износ
05.01.2016	П201512	2.000
04.02.2016	П201601	2.000
05.03.2016	П201602	2.000
06.04.2016	П201603	2.000
04.05.2016	П201604	2.000
03.06.2016	П201605	2.000
07.07.2016	П201606	2.000
02.08.2016	П201607	2.000
04.09.2016	П201608	2.000
05.10.2016	П201609	2.000
03.11.2016	П201610	2.000
07.12.2016	П201611	2.000

Претставува датум кога е извршена уплата или исплата на средства од сметката на членот.

Претставува износ на уплатен придонес.

Претставува опис на трансакцијата - уплатен придонес, корекција итн.

На пр. П201609 означува уплатен придонес за месец септември 2016 година.

Доколку во ова поле има *Корекција*, детално ќе биде наведен описот на корекцијата. Доколку во ова поле има *Поврат - n*, тоа означува поврат на придонеси (на пример поради погрешно уплатени средства).

На пример, на 05.10.2016 година извршена е уплата на придонес за септември 2016 година во висина од 2.000 денари.

Почетната состојба означува средства заштедени во претходната година, а крајната состојба претставува колку заштедени средства има на крајот на годината. Од примерот на графичкиот приказ може да се види порастот на средствата за пензиска заштеда во текот на годината.

Информациите за наплатените надоместоци и одредени поими за капитално финансирано пензиско осигурување (задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос, сметководствена единица и други поими) се вклучени на втората страна од Извештајот за пензиска заштеда.

Графички приказна состојба на сметка со износ на 31.12.2015 год. и на 31.12.2016 год.

